

ПИЈАЛОЦИ

КАФИЊА

Еспресо	60 МКД
Макијато (мало / големо)	70 / 80 МКД
Капучино	80 МКД
Нес кафе топло	90 МКД
Нес кафе топло со шлаг	110 МКД
Турско кафе	60 МКД

ЛАДНИ КАФИЊА

Еспресо фредо	70 МКД
Макијато ладно	80 МКД
Капучино фредо	100 МКД
Нес кафе ладно	90 МКД
Нес кафе ладно со шлаг	110 МКД
Ајс кафе	130 МКД
(Нескафе, млеко, топка ванила сладолед, шлаг и чоколаден прелив)	
Фрапучино карамела	150 МКД
(Еспресо, млеко, карамела, шлаг)	

БЕЗКОФЕИНСКО КАФЕ

Еспресо	80 МКД
Макијато (мало / големо)	90 / 100 МКД
Капучино	100 МКД
Фредо еспресо	90 МКД
Фредо капучино	110 МКД

СПЕЦИЈАЛ КАФЕ

Гранде Мока	130 МКД
(еспресо со топло млеко, чоколаден сируп и шлаг)	
Гранде кафе Олѐ	120 МКД
(еспресо, млеко и цимет)	

ТОПЛО ЧОКОЛАДО

Топло чоколадо	110 МКД
Топло чоколадо со шлаг	120 МКД

МИЛКШЕЈК

Јагода, ванила или чоколадо, со шлаг	140 МКД
--------------------------------------	----------------

ЧАЈ

Нане, Планински, Камилица, Хибискус, Мајчина душица, Шумско овошје, Јагода- ванила, Јаболко - цимет, Црн, Зелен.	70 МКД
--	---------------

ДОДАТОЦИ ЗА КАФЕ/ЧАЈ

Млеко	20 МКД
Рум	40 МКД
Шлаг	30 МКД
Мед	20 МКД

СОКОВИ

Кола кола	90 МКД
Кока кола зеро	90 МКД
Спрајт	90 МКД
Тоник	90 МКД
Фанта	90 МКД
Швепс	90 МКД
Швепс мандарина	90 МКД
Негазирани сокчиња (јаболко, праска, портокал, боровница)	100 МКД
Леден чај	120 МКД
(праска, лимон)	
Цедевита	70 МКД

СВЕЖИ СОКОВИ

Цеден портокал	140 МКД
Цеден лимон	120 МКД
Цеден микс	150 МКД

ВОДА

Горска газирана 0,75	120 МКД
Горска негазирана 0,75	120 МКД
Роса 0,33	60 МКД
Књаз Милош 0,25	70 МКД
Aqua Panna 0,75	120 МКД
San Pellegrino 0,75	120 МКД

ПИВО (ШИШЕ)

Скопско	100 МКД
Хајнекен	150 МКД
Скопско Smooth	100 МКД
Туборг	150 МКД
Златен Даб	100 МКД
Корона	170 МКД
Амстел	100 МКД

ПИВО НА ТОЧЕЊЕ

Скопско	90 / 110 МКД
Златен Даб	90 / 110 МКД
Лашко	110 / 130 МКД
Кромбахер светло	110 / 130 МКД
Кромбахер темно	110 / 130 МКД

Норматив за пиво на точење:

Голема кригла 0,5 L /
Мала кригла и шуџ 0,3 L

PLAZA DB TOROS

МЕНИ

Кеј 13ти ноември 0065, 1000 Скопје
+389 2 3228 155
www.plazadetoros.mk
info@plazadetoros.mk
#plazadetosmk

ПОЈАДОК

се служи секој ден до 14:00

АНГЛИСКИ ПОЈАДОК **250 МКД**

Сланина на грил, две јајца на око, домашни колбасички, топло лепче, путер, мармалад. Со еспресо или чај и чаша сок од портокал.

МЕКИЦИ **120 МКД**

Две мекици, сирење, мармалад.

ПРЕКЛОПЕН ОМЛЕТ **200 МКД**

Три јајца, шунка и кашкавал, сервиран со топло печено лепче.

МАКЕДОНСКИ ОМЛЕТ **190 МКД**

Три јајца со сирење, салата од домати, топло лепче.

КАЈГАНА ВЕГЕТАРИЈАНА **170 МКД**

две јајца, домати, пиперка, кромид, лук, магдонос, сервиран со топло печено лепче.

ИЗБАЦИВАЧ **200 МКД**

Три јајца на око, сервирани на лепчиња со кашкавал и деликатесна шунка.

СУПА

СУПА НА ДЕНОТ

со топло лепче

160 МКД

ТОПЛИ ПЕЧЕНИ СЕНДВИЧИ

СЕНДВИЧ ЧИКЕН **260 МКД**

Пилешки стек, рендано сирење, домати, марула, помфрит.

ЛЕПЧЕ ПЛЕСКАВИЦА **280 МКД**

Плескавица, марула, домати, кисели краставички, кромид, пикантен сос, помфрит.

ОТВОРЕН СЕНДВИЧ **190 МКД**

Гриловано пилешко месо, кашкавал, марула.

КЛУБ СЕНДВИЧ **240 МКД**

Гриловано пилешко месо, сланина, кашкавал, домати, кисели краставички, помфрит.

ТОПЛИ ИНТЕГРАЛНИ ЛЕПЧИЊА

ЛЕПЧЕ ПРШУТО **310 МКД**

Две интегрални домашни лепчиња, маслиново масло, оригано, кашкавал, пршута, помодоре со мешавина на зелена салата.

ЛЕПЧЕ КАПРИНО **290 МКД**

Две интегрални домашни лепчиња, потпечен козји кашкавал, грилована пиперка, ореви, шери домати со мешавина на зелена салата.

ЛЕПЧЕ МОЦАРЕЛА **210 МКД**

Две интегрални домашни лепчиња, потпечена моцарела, домати, песто, мешавина на зелена салата.

PIZZA

МАРГАРИТА **240 МКД**

Доматен сос, кашкавал.

КАПРИЧИОЗА **280 МКД**

Доматен сос, кашкавал, шунка (пилешка или свинска), печурки.

БАФАЛО ПИЦА **320 МКД**

Доматен сос, пршута, бафало моцарела, рукола.

ДИАВОЛА **290 МКД**

Доматен сос, кашкавал, кулен, рукола, сусам.

ТОРО **320 МКД**

Доматен сос, кашкавал, кулен, сланина, печурки, маслинки, капари, феферони, кромид.

PROSCIUTTO **340 МКД**

Доматен сос, кашкавал, пршута (свинска/говедска), печурки.

ПИЛЕШКА **320 МКД**

Доматен сос, кашкавал, пилешко месо, печурки.

ПАСТРМАЈЛИЈА

ПИЛЕШКА

СВИНСКА

260 МКД

со јајце

280 МКД

со кашкавал

290 МКД

со јајце и кашкавал

310 МКД

САЛАТИ

КРАЛСКА САЛАТА **190 МКД**

Богато сервирана салата со пилешко месо, мешавина од зелена салата, краставица, шери домати и кромид. Зачинета со бел кралски сос.

САЛАТА КАПРИНО **310 МКД**

Мешавина од зелена салата, печена црвена пиперка, краставица, потпечен козји кашкавал и ореви, зачинета со благо пикантен дресинг.

ШЕФ САЛАТА **180 МКД**

Богато сервирана салата со пилешко месо, варено јајце, кашкавал, домати, марула, маслинки, зачинета со винегрете сос.

ТОРО – САЛАТА НА КУЌАТА **170 МКД**

Богато сервирана салата со туна, варено јајце, кромид, домати, марула, маслинки, зачинета со пикантен дресинг од сенф.

ЗДРАВА САЛАТА **190 МКД**

Мешавина од зелена салата, рукола, спанаќ, целер, краставица, шери домати, печурки, зачинета со дресинг од маслиново масло, балсамико и кромид.

МИКС САЛАТА **290 МКД**

Мешавина од зелена салата, морков, шери домати, ротквици (сезонски), црвен кромид, горгонзола, зачинета со благо пикантен дресинг, сервирано со фурнаринки.

СЕЗОНСКА САЛАТА **140 МКД**

ШОПСКА САЛАТА **190 МКД**

Домат, краставица, пиперка, кромид, сирење.

ГРЧКА САЛАТА **190 МКД**

Домат, краставица, пиперка, кромид, маслинки, магдонос, оригано, сирење.

ТАРАТУР **140 МКД**

Ситно сецкана краставица, кисело млеко, лук, маслиново масло.

МАКЕДОНСКА САЛАТА **190 МКД**

Домат, печена пиперка, кромид, магдонос.

PLAZA DB TOROS

PLAZA DE TOROS

МЕЗИЊА

АНТИПАСТО Богато сервирана даска со различни видови на кашкавали, сирења и сувомеснати деликатеси, маслинки. Сервирано со различни видови лепчиња и намази.	930 МКД	ТАКО ЧИПС Со стопен кашкавал и пикантен салса сос.	130 МКД
МЕЗЕ ДАСКА (ЗА 2 ОСОБИ) Помфрит со сирење, панирани прстени од кромид, пилешки прсти, панирана зденка, полнети печурки со песто и пармезан.	510 МКД	ПОМФРИТ Со пикантен салса сос.	120 МКД
ТОРО ДАСКА (ЗА 4 ОСОБИ) Богато сервирана даска со различни мезиња. Свинска колбасица, мали плескавици, пилешки прсти, прстени од паниран кромид, полнети печурки со песто и пармезан, пилешки крилца, полнета пиперка со сирење, лепчиња со кајмак.	1050 МКД	ПОМФРИТ СО СИРЕЊЕ Со пикантен салса сос.	140 МКД
ПАНИРАНИ ПРСТЕНИ ОД КРОМИД Со пикантен салса сос.	180 МКД	ДОМАШЕН ПИЏУР Лут или благ.	90/ 70 МКД
ПИЛЕШКИ ПРСТИ Со тартар сос.	290 МКД	КОМПИР ВО ФУРНА Компир, кашкавал и сланина потпечени во фурна.	150 МКД
ПИЛЕШКИ КРИЛЦА Печени маринирани крилца.	230 МКД	ТИКВИЧКИ (СЕЗОНСКИ) Пржени тиквички со тартар сос.	140 МКД
ДОМАШНА СВИНСКА КОЛБАСИЦА Со кромид салата и сенф.	280 МКД	ОВЧО СИРЕЊЕ	180 МКД
		ТРИАГОЛНИЧИЊА СО ЗАЧИНЕТ ПУТЕР	130 МКД
		ТРИАГОЛНИЧИЊА СО КАЈМАК	160 МКД
		ФУРНАРИНКИ	90 МКД
		ФУРНАРИНКИ СО СТОПЕН КАШКАВАЛ	170 МКД

ТЕСТЕНИНИ

ПЕННЕ РОМА Бел сос со шунка и печурки.	230 МКД
ШПАГЕТИ ДОМАТЕЛО Доматен сос, пармезан.	180 МКД
ТАЉАТЕЛИ МЕДИТЕРАНА Домашно песто, пармезан.	210 МКД
ТАЉАТЕЛИ ВРГАЊ Бел сос од вргањ.	250 МКД
ШПАГЕТИ КАРБОНАРА сланина, јајце, пармезан.	230 МКД
ШПАГЕТИ БОЛОЊЕЗЕ Доматен сос, телешко мелено месо, зеленчук.	250 МКД

Свежа морска риба со потпечен компир.

Главно Јадење

LA CARNE DE CERDO Две парчиња мариниран свински врат припремен на домашен начин, зеленчук на грил, помфрит.	380 МКД	КАРИ ПИРИ Пилешки стек во сос од кари и печурки, помфрит.	360 МКД
БИФТЕК Сервиран со путер, зеленчук на грил, ориз, помфрит.	1000 МКД	ПИЛЕШКИ РАЖНИЧ Помфрит и сос.	320 МКД
ПЛЕСКАВИЦА А ЛА ТОРО Плескавица, лепче, кајмак, сланина, кромид, пикантен сос, помфрит.	310 МКД	WRAP ЧИКЕН Тортиља со пилешко месо, марула, лесен сос од јогурт, топен кашкавал, помфрит.	290 МКД
ТАВА ТОРО Мешано месо со печурки и потпечен кашкавал, со топло лепче	380 МКД	САЛМОН Печен лосос, зеленчук на грил, помфрит.	600 МКД

ПРИЛОЗИ ЗА ГЛАВНО ЈАДЕЊЕ

ЗЕЛЕНЧУК НА ГРИЛ	130 МКД
ПЕЧУРКИ НА ГРИЛ	130 МКД
ОРИЗ	50 МКД

ДЕСЕРТИ

ТОРО ТОРТА Домашна торта со мелени ореви, чоколадо и топка ванила сладолед.	150 МКД
ХОЛАНДСКА ТОРТА (сезонски) Торта со јаболки, сладолед, шлаг.	150 МКД
БОМБИ Палачинка полнета со ванила сладолед, прелиена со чоколадно пралине и шумско овошје.	140 МКД
ДУЛЧЕ ФРАМБУЕЗА Крем колач од малина и бело чоколадо.	90 МКД
ДУЛЧЕ ЧОКОЛАТ Крем колач од чоколадо и чоколадни бисквити.	90 МКД
ДЕСЕРТ ЗА ЧЕТВОРИЦА Разновидни благи задоволства.	690 МКД

Пијалоци

ЖЕСТОКИ НАПИТОЦИ

Ракија Лозова бела	80 МКД
Лозова жолта	80 МКД
Узо Ploumari	100 МКД

Бренди Бадел	80 МКД
Metaxa	140 МКД
Stock	120 МКД

Рум Бадел	80 МКД
Бакарди	140 МКД

Џин Gordon's gin	120 МКД
Bombay	360 МКД

Коњак Courvoisier V.S.	280 МКД
Hennessy	280 МКД
Remy Martin V.S.	460 МКД

Текила Olmeka	110 МКД
-------------------------	----------------

Виски Ballantine's	140 МКД
Chivas	280 МКД
Four Roses	160 МКД
Jack Daniels	200 МКД
Jameson	200 МКД
J&B	200 МКД
Jim Beam	220 МКД
Johnnie Walker Red Label	140 МКД
Johnnie Walker Black Label	280 МКД
Tullamore	180 МКД

Водка Finlandia White	140 МКД
Smirnoff Red	120 МКД
Grey Goose	350 МКД

Ликери, Вермут, Дежестив Pelinkovec	120 МКД
Martini	140 МКД
Baileys	140 МКД
Jegermeister	160 МКД
Campari Bitter	140 МКД
Southern Comfort	140 МКД

ВИНО

ВИНАРИЈА КАМНИК Домашно вино (бело и црно)	
Чаша 0,2	190 МКД
Бокал 0,5	370 МКД
Бокал 1л	750 МКД

Варено вино 0,25	170 МКД
------------------	----------------

ВИНАРИЈА ТИКВЕШ Црно вино Т'га за Југ 0,2 / 0,75	180 / 520 МКД
Александрија 0,2 / 0,75	180 / 520 МКД
Вранец Special Selection 0,7	850 МКД
Мерлот Special Selection 0,7	850 МКД
Каберне Совињон	850 МКД
Special Selection 0,7	
Александрија Cuvée 0,2 / 0,7	260 / 900 МКД

Бело вино Траминаец 0,2 / 0,7	180 / 520 МКД
Александрија 0,2 / 0,7	180 / 520 МКД
Шардоне Special Selection 0,7	850 МКД
Темјаника Special Selection 0,7	850 МКД
Траминаец Special Selection 0,7	850 МКД
Ризлинг Special Selection 0,7	850 МКД
Александрија Cuvée 0,2 / 0,7	260 / 900 МКД

Розе Александрија Cuvée 0,2 / 0,7	260 / 900 МКД
---	----------------------

ВИНАРИЈА БОВИН Црно вино Дисан Барик 0,75	1070 МКД
Александар 0,75	610 МКД
Каберне Совињон 0,75	610 МКД

Бело вино Совињон Бланк 0,75	610 МКД
Шардоне 0,75	610 МКД
Темјаника 0,75	610 МКД

ВИНАРИЈА КАМНИК Црно вино Winemakers selection 0.75	610 МКД
Ten Barrels Syrah 0.75	1690 МКД
Ten Barrels Cabernet	2900 МКД
Sauvignon 0.75	

Бело вино Темјаника Премиум 0,75	650 МКД
Пино Грижо 0,75	720 МКД
Совињон Бланк 0,75	670 МКД
Шардоне 0,75	660 МКД

Розе вино Sexy 0.75	650 МКД
-------------------------------	----------------

ОСТАНАТИ АЛКОХОЛНИ НАПИТОЦИ И КОКТЕЛИ Aperol Spritz	220 МКД
Long island	250 МКД
Sangria	120 МКД
Sex on the beach	200 МКД
Мохито	220 МКД
Капириња	200 МКД

Норматив за сите алкохолни напитки 0,04 L
Норматив за текила 0,02 L

